

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 11

01 Декември 2020 година, вторник



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 2
2. **Одлука** за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година .. 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 2
4. **Одлука** за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година 2
5. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување средства за реализација на програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ – Богданци 2
6. **Одлука** за одобрување средства за реализација на програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ – Богданци 3
7. **Решение** за објавување на Одлуката за основање заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња 3
8. **Одлука** за основање заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња 3
9. **Решение** за објавување на Одлуката за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број 5
10. **Одлука** задавање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број 5
11. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување финансиска помош на Ѓорги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција 6
12. **Одлука** за одобрување финансиска помош на Ѓорги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција 6
13. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за периодот 2020 - 2023 година 6
14. **Заклучок** за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за периодот 2020 – 2023 година 6
15. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година 6
16. **Заклучок** за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година 7
17. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово 7
18. **Заклучок** за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово 7
19. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово ј 7
20. **Заклучок** за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово 7

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/2
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, на следниот начин:

Потпрограма Потставка	Буџет	Самоф.	Дотац.	Донац.	Кред
--------------------------	-------	--------	--------	--------	------

В10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

401130 Основни плати други враб	0	0	-15.000	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	15.000	0	0

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“ и станува составен дел на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година.

Бр.08-103/2
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/3
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 2 и 3 во врска со член 34 од Законот за Буџетите („Службен весник на РМ“ бр.64/2005, 4/2008, 103/208, 156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, на следниот начин:

Потпрограма Потставка	Самоф.	Дотац.	Донац.	Кред
--------------------------	--------	--------	--------	------

A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА

741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	511.000	0	0
	0	511.000	0	0

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

401130 Основни плати-други вработени	0	101.000	0	0
401310 Персонален данок на доход од плати	0	11.000	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	18.000	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	0	7.000	0	0
402220 Основни придонеси за професионално заболување	0	1.000	0	0
402310 Основни придонеси до Агенција за вработување	0	1.000	0	0
421110 Електрична енергија	0	40.000	0	0
464990 Други трансфери	0	332.000	0	0
	0	511.000	0	0

Бр.08-103/3
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за реализација на програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ - Богданци

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за реализација на

програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ - Богданци, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/4
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и првата редовна седница одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за реализација на програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ - Богданци

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари, на Ракометен клуб „Младост“ - Богданци, за реализација на програмски активности во 2020 година:

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови, на сметка на Ракометен клуб „Младост“ - Богданци, број 270072537610142 депонент Халк банка.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-103/4 Совет на Општина Валандово
30.11.2020 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за основање заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за основање заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/5
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр.79/09), член 14 став 2 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/02) членовите 1, 9 и 10 од Законот за јавните претпријатија („Сл. Весник на РМ“ бр. 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 53/11, 97/10, 62/13, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Сл. Весник на РСМ“ бр.275/19), член 12 став 2 и член 21 став 1 точка 44 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за основање на заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња

Член 1

Со оваа Одлука се основа заедничко јавно претпријатие за општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица за заловување и третман на бездомни кучиња.

Член 2

Заедничкото јавно претпријатие е со назив Јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „_____“ - Струмица, (фирма) со скратен назив ЈП „_____“ - Струмица.

Седиште на Заедничко јавно претпријатие е во Струмица, во Индустриска зона Сачево.

Член 3

Средства за основање и почеток со работа на претпријатието се во висина од 1.924.200,00 денари во опрема.

Член 4

Средствата за финансирање и редовно работење на Заедничкото јавно претпријатие ќе се обезбедат од:

- Буџетите на општините основачи на претпријатието соодветно и пропорционално од секоја општина за што секој Совет на општината ќе донесе посебна одлука по предлог на Советот за развој на Југоисточниот плански регион,
- Од донации и спонзорства,
- Од давање на услуги за кои е основано претпријатието.

Член 5

Советите на општините основачи на Заедничкото јавно претпријатие со посебен акт ќе ги утврдат висината на средствата за финансирање на Заедничкото јавно претпријатие, најдоцна во рок од 60 дена од донесувањето на оваа одлука.

Член 6

Дејноста на Заедничкото јавното претпријатие е заловување и третман на бездомни кучиња на подрачјето на општините основачи на оваа претпријатие, односно подрачјата на општините

Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

Согласно националната класификација на дејности на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња, ќе врши претежна дејност - 75.0 ветеринарна дејност утврдена во НКД како комунална дејност и тоа:

- Преземање на соодветни мерки се со цел ефикасна заштита на бездомните кучиња;
- Редовно хранење и напојување доколку е неопходно лекување на кучињата;
- Вршење контрола на бездомни кучиња во општините од Југоисточниот регион;
- Привремено сместување во прифатилиштето каде доколку е потребно да се кастрираат, здравствено да се третираат, да се изврши здравствена заштита и тест за социјализација согласно прописите од областа на ветеринарното здравство по што истите треба да се вдомат или вратат во областа од каде биле заловени;
- Вршење на еутаназација;
- Одбележување на бездомните кучиња со микрочип за идентификација;
- Да се применуваат и други методи за контрола на бездомните кучиња во Југоисточниот регион;
- Изготвување на повеќегодишен план и програма врз основа на кој ќе се врши контрола на бездомните кучиња и истата да се достави до Агенцијата за храна и ветеринарство на одобрување.

Заедничкото јавно претпријатие не може да врши промена на дејност, статут, називот и седиште без согласност на основачите.

Член 7

Заедничкото јавно претпријатие се организира на начин што ќе обезбеди:

- Техничко – технолошко и економско единство на системот;
- Ефикасност и транспарентност во работењето;
- Развој и усогласеност на сопствениот развој со вкупниот стопански развој;
- Заштита и унапредување на добрата од општ интерес;
- Трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и услуги и
- Самостојност и еднаквост во рамките на системот и функционална поврзаност со другите системи во земјата и светот.

Член 8

Заедничкото јавно претпријатие се организира како единствено јавно претпријатие со можност да формира подружница, ако се утврди потреба за што Управниот одбор на претпријатието ќе донесе посебна одлука на која основачите ќе дадат согласност.

Член 9

Се **ОВЛАСТУВА** лицето Софче Јанева од Струмица, да ги извршува работите на Заедничкото јавно претпријатие до неговото конституирање.

Овластеното лице ќе ги врши работите за запишување на Заедничкото јавно претпријатие во Централен Регистар на РСМ и ќе ги превземе сите мерки и активности за упис во Централен Регистар на

РСМ во согласност со законите се до избор на директор на заедничкото јавно претпријатие.

Член 10

Органите на Заедничкото јавно претпријатие се: Управен одбор, Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиското работење и Директор.

Член 11

Управниот одбор на Заедничкото јавното претпријатие се состои од пет (5) члена. Во Управниот одбор основачот именува односно разрешува претставници од редот на афирмирани и познати стручњаци во областа на предметот на работењето на Заедничкото јавно претпријатие, имајќи во предвид соодветна и правична застапеност на припадниците на сите заедници.

Членовите на Управниот одбор се именуваат со мандат од четири (4) години.

Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

Член 12

Управиот одбор на Заедничкото јавното претпријатие ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на јавното претпријатие во согласност со законот.

1. Го донесува Статутот на заедничкото јавно претпријатие;
2. Ја усвојува Програмата за работа и развој на Заедничкото јавно претпријатие;
3. Ја утврдува деловната политика;
4. Ја усвојува Годишната завршна сметка на Заедничкото јавно претпријатие;
5. Го усвојува Извештајот за работењето на Заедничкото јавно претпријатие;
6. Одлучува за употребата на средства остварени со работењето на заедничкото јавното претпријатие и покривање на загубите;
7. Ги донесува Одлуките за инвестиции;
8. Ги утврдува цените на производите и услугите;
9. Одлучува за Внатрешната организација на Заедничкото јавното претпријатие и
10. Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на заедничкото јавно претпријатие.

Член 13

Управниот одбор може полноправно да работи и одлучува доколку се присутни повеќе од половината членови на Управниот одбор.

Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од сите членови на Управниот одбор.

Член 14

За вршење контрола на материјално – финансиското работење на Заедничкото јавно претпријатие се формира Надзорен одбор за контрола на материјалното – финансиско работење составен од пет (5) члена.

Членовите на надзорниот одбор ги именува и разрешува Советот за развој на Југоисточниот плански регион на предлог на Советите на општините основачи.

За членови на Надзорниот одбор можат да се именуваат лица со високо образование, кои поседуваат знаење и искуство особено од дејноста на финансиското и сметководственото работење.

Член 15

Директорот го избира градоначалникот на општината на чие подрачје е седиштето на заедничкото јавно претпријатие по предлог од комисијата од три члена, која ќе ги разгледува пристигнатите пријави формирана од Советот за развој на Југоисточниот плански регион во постапка утврдена со закон.

Член 16

Конституирањето на органите на Заедничкото јавно претпријатие ќе се изврши во рок од шеесет (60) дена од денот на отпочнување на оваа Одлука.

Член 17

Управниот одбор во рок од шеесет (60) дена од денот на неговото конституирање ќе го донесе Статутот на Заедничкото јавно претпријатие на кое согласност даваат основачите на советите на општините Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново Село, Радовиш и Струмица.

Со статутот на Заедничкото јавно претпријатие поблиску ќе се уреди организацијата, управувањето и раководењето со заедничкото јавно претпријатие, општите акти и постапката за нивното донесување, како и други прашања од значење за заедничкото јавно претпријатие.

Член 18

Одлуките на органите на Заедничкото јавно претпријатие ќе се спроведуваат на единствен начин за основачите.

Член 19

Заедничкото јавно претпријатие за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Заедничкото јавно претпријатие со својство на правно лице се стекнува со денот на уписот во Трговскиот Регистар.

Член 20

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“, а ќе се применува откако сите десет општини основачи ќе донесат одлука за основање на Заедничко јавно претпријатие.

Бр.08-103/5
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/6
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Сл. весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), член 22 став 1 точка 7 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002) и член 15 став 1 точка 7, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, да ја организира работата во детските градинки, во воспитната 2020/2021 година, со помал број на деца од законски утврдениот број.

Член 2

Во согласност од условите за работа, потребата на децата и родителите, програмите за остварување на дејноста и Протоколот за активности во установите за згрижување и воспитание на деца, согласноста од член 1 на оваа Одлука се однесува за згрижување на следниот број на деца:

- Во централниот објект во Валандово, кој е со капацитет од 180 деца, да бидат згрижени 82 деца;
- Во објектот во с.Пирава, кој е со капацитет од 40 деца, да бидат згрижени 15 деца;
- Во објектот во с.Јосифово, кој е со капацитет од 40 деца, да бидат згрижени 18 деца; со можност да бидат згрижени 27 деца;
- Во објектот во с.Удово, кој е со капацитет од 40 деца, да бидат згрижени 27 деца;
- Во објектот во с.Брајковци, кој е со капацитет од 50 деца, да бидат згрижени 30 деца;

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-103/6
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување финасиска помош на Горги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување финасиска помош на Горги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/11
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување финасиска помош на Горги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, се одобруваат средства во нето износ од 180.000,00 денари, финасиска помош на Општина Валандово на Горги Џонов од с.Пирава, за покривање на трошоци за лекување во Турција.

Член 2

Исплатата на одобрените средства да се изврши на име Горги Џонов, број на сметка 200002334814048, депонент Стопанска банка АД-Скопје и тоа на следниот начин:

- 120.000,00 денари од програма АО-Совет на општина, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи;

- 60.000,00 денари од програма ДО-Градоначалник, подставка 413110 тековни резерви-разни расходи.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-103/11
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37,

став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за периодот 2020 - 2023 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за периодот 2020 - 2023 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/7
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 44 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесет и првата редовна седница одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за периодот 2020 - 2023 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за периодот 2020 - 2023 година, усвоен од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, со Одлука бр.02-106/3 од 26.10.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-103/7
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/8
01.12.2020 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 21 став 1 точка 29, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година, усвоен со Одлука на Управниот одбор на јавното претпријатие бр.02-533/3 од 12.11.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“

Бр.08-103/8 Совет на Општина Валандово
30.11.2020 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/9 Градоначалник
01.12.2020 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник на канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово под бр.02-533/6 од 12.11.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-103/9 Совет на Општина Валандово
30.11.2020 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година.

Бр.09-928/10 Градоначалник
01.12.2020 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен весник на РСМ“ бр.275/19), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, четириесет и првата редовна седница, одржана на ден 30.11.2020 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово

1. Се дава согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово, донесена од Управниот одбор на ЈП „Комунален сервис“ Валандово под бр.02-533/5 од 12.11.2020 година

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-103/10
30.11.2020 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков
